

Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



Покана и Агенда за работилница на тема
„ПОДГОТОВКА НА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ ЗА 2022 ГОДИНА
И УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ “

27.10.2021 година
место: платформа ZOOM



<https://www.zfr.org.mk/>

Покана за работилница на тема „ПОДГОТОВКА НА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ ЗА 2022 ГОДИНА И УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ “

Датум: 27.10.2021

➤ Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, следејќи ја долгогодишната традиција, календарот на претстојни активности кај буџетските институции, како и врз основа на сопствените анализи и барањата за обука, размена на информации и зголемување на вештините, со задоволство Ве поканува на работилницата: „ПОДГОТОВКА НА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ ЗА 2022 ГОДИНА И УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ“, која ќе се одржи Online на платформата ZOOM на 27.10.2021 година.

➤ Зошто да учествувате во обуката?

Работилницата претставува одлична можност заедно со обезбедените квалитетни експерти-практичари, за размена на знаења, долгогодишни искуства и добри практики за следните области:

- Процес на буџетирање
- Пријавување на обврските во ЕСПЕО системот – евиденција на обврските и предизвици и предлози за подобрување
- Подготовка на развојните програми (детално објаснување, алоцирање на недостатоци при процесот на нивна изработка, предлози за нивно подобрување)
- Реално планирање на приходите и следење на нивната навремена наплата
- Исплата на надоместоци за време на пандемија
- Финансиска поддршка за лекување
- Исплата на надоместоци за користење на сопствено возило за службени цели
- Донации во добра, услуги и финансиски средства дадени на буџетски корисници за поддршка во борбата против корона вирусот
- Набавка на движни ствари по пат на наем
- Обезбедување на побарувања
- Издавање на ствари под закуп

Го очекуваме активното учество на вработените во одделите за буџет, финансии, даноци, внатрешна ревизија во институциите од единиците на локалната самоуправа

➤ Кои се ангажираните експерти?

За одржување на работилницата се ангажирани врвни експерти-практичари со долгогодишно искуство во областите за обука – процесот на буџетирање и финансиското работење во јавниот сектор.

➤ Колку изнесува надоместот за учество?

Надоместот за учество на работилницата изнесува само 2.500 денари (без вклучен ДДВ) по учесник, со што, покрај учеството на работилницата и сертификатот за учество, на емаил ги добивате и работните материјали од обуката.

Котизацијата за учество на обуката можете да ја уплатите на:

Здружение на финансиските работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија,
сметка 300 270 000 017 628, Комерцијална Банка АД Скопје или на
сметка 200 000 026 137 030, АД Стопанска Банка – Велес
даночен број МК4004997107233

➤ Како да се пријавите?

Ве молиме да го пријавите Вашето присуство во Здружението со доставување на пополнети пријави за учество на обуката на e-mail zfrlsjpv@t.mk. Формуларот за учество на обуката се поставени на нашата веб страна: <https://zfr.org.mk/>. За сите дополнителни информации обратете се во канцеларијата на Здружението, на тел. 043/230-623, моб. 070/265-401, 071/335-930, 076/265-136 или преку e-mail zfrlsjpv@t.mk.



Здружение на финансиски работници
на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises





АГЕНДА
ЗА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА:

„ПОДГОТОВКА НА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ ЗА 2022 ГОДИНА И УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ “

Место на одржување: Online, Платформа ZOOM

Предавачи: Александра Петкановска Трпеска и Бранислав Гулев

08.45 – 09.00 **Регистрација на учесниците**

09.00 – 09.10 **Отворање на работилницата**

09.10 – 10.15 **Сесија 1**

Процес на буџетирање

- краток вовед во темата буџетирање, содржина на буџетскиот циркулар
- содржина на буџетот на општината
- задача (индивидуална работа) во делот на подготовката на Фискалната табела при изработување на Буџет/Ребаланс и Завршна сметка на буџетот
- измени во законската легислатива во делот на планирањето во основниот буџет, максималните ограничувања и други предлог законски измени
- краток осврт на кварталните извештаи (Извештајот за извршување на буџетот и Извештајот за неизмирени обврски) и алоцирање на недостатоци при нивната изработка

10.15 – 11.00 **Сесија 2**

- Пријавување на обврските во ЕСПЕО системот евиденција на обврските и предизвици и предлози за подобрување
- Подготовка на развојните програми (детално објаснување, алоцирање на недостатоци при процесот на нивна изработка, предлози за нивно подобрување)
- Прашања и дискусија

11.00 – 11.15 **Пауза**

11.15 – 12.30 **Сесија 3**

- Реално планирање на приходите и следење на нивната навремена наплата
- Исплата на надоместоци за време на пандемија
- Финансиска поддршка за лекување
- Исплата на надоместоци за користење на сопствено возило за општински цели, исплата на надомест за ангажирано надворешно лице, исплата на дневници за службени патувања во земјата и странство

12.30 – 12.45 **Пауза**

12.45 – 13.45 **Сесија 4**

- Донации во добра, услуги и финансиски средства дадени на буџетски корисници за поддршка во борбата против корона вирусот
- Набавка на движни ствари по пат на наем,
- Обезбедување на побарувања и застареност на истите, евидентирање на обврските во деловните книги
- Издавање на ствари под закуп и остварување на приход, расходување на движни ствари согласно законска регулатива

13.45 – 14.15 **Прашања, дискусии, размена на информации**